



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 28 февруари 1964

Скопје

Број 7

Год. XX

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 16 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698.

27.

На основа член 115 и 116 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/61), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА ДОХОД И ОПШТИНСКИОТ ЛОКАЛЕН ДАНОК КОЈ ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И ЧЕТВРТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1964 ГОДИНА

1. Даночните обврзници на: данокот на доход од земјоделие, данокот на доход од згради (куќарина), данокот на доход од самостојни занимања и од други имоти, данокот за употреба на туѓа работна сила и општинскиот локален данок: од земјоделие, од згради (куќарина) и од самостојни занимања и од друг имот за прво, второ, трето и четврто тримесечје од 1964 година данокот го плаќаат во процентите определени со оваа одлука.

2. Даночните обврзници со претежно годишно задолжение со данок на доход од земјоделие за прво, второ, трето и четврто тримесечје од 1964 година, данокот го плаќаат во следните проценти од извршениот облог на данокот на доход за 1964 година, а додека истиот не биде извршен од извршениот облог за 1963 година и тоа на подрачјето на:

Околина	Прво тримесечје	Второ тримесечје	Трето тримесечје	Четврто тримесечје
Скопска	20	23	27	30
Битолска	25	22	25	28
Кумановска	20	15	30	35
Охридска	20	20	25	35
Тетовска	20	22	28	30
Титоввелешка	22	20	28	30
Штипска	20	20	25	35

Околските собранија најдоцна до 15 март 1964 година можат да пропишат поголеми односно помали проценти по кој ќе се наплатува обложениот данок на доход од земјоделие на подрачјето на одделните општини, ако со вака одредените проценти се обезбеди масата на данокот што би се наплатила со примена на процентите определени со оваа одлука на подрачјето на околината.

3. Даночните обврзници со претежно годишно задолжение со данок на доход од згради (куќарина) на подрачјето на сите околии за прво, второ, трето и четврто тримесечје од 1964 година на име

данок плаќаат по 25% од годишниот обложен данок на доход за 1964 година а додека истиот не биде извршен од извршениот облог за 1963 година.

4. Даночните обврзници со претежно годишно задолжение со данок на доход од самостојни занимања и од друг имот на подрачјето на сите околии за прво, второ, трето и четврто тримесечје од 1964 година на име данок плаќаат по 25% од годишниот паушално обложен данок на доход за 1964 година или од обложениот данок за 1962 односно 1963 година.

5. Даночните обврзници на данокот за употреба на туѓа работна сила, за прво, второ, трето и четврто тримесечје од 1964 година го плаќаат овој данок по одредените проценти по кои го плаќаат данокот на доход од земјоделие односно данокот на доход од самостојни занимања определени во точка 2 и 4 од оваа одлука.

6. Даночните обврзници на општинскиот локален данок, го плаќаат свој данок по процентите по кои се плаќа данокот на доход спрема претежното годишно задолжение од данокот на доход определен во точка 2, 3 и 4 од оваа одлука.

7. Општинските собранија најдоцна до 31 март 1964 година, на обичаен начин ќе ги објават процентите по кој даночните обврзници се должни да го плаќаат данокот на доход по тримесечја.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-294/1

19 февруари 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

28.

На основа точка 4 од Решението за тарифата на претплата за користење телевизиски приемници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/60), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРЕТПЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРИЕМНИЦИ

1. Се укинува Одлуката за ослободување од плаќање претплата за користење телевизиски приемници („Службен весник на НРМ“ бр. 21/62).

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1964 година.

Бр. 09-237/1
19 февруари 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

29.

На основа точка 1 од Одлуката за нормите на данокот на доход за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63) а во врска со точка 3 став 2 од Одлуката за нормите на данокот на доход за 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/63), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ ДА ПРОПИШУВААТ НАМАЛУВАЊЕ НА ОБЛОЖЕНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ЗА 1963 ГОДИНА НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУЖНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И ЗА 1964 ГОДИНА

1. Одлуката за овластување на општинските народни одбори да можат да пропишуваат намалување на обложениот данок на доход за 1963 година на определени услужни занаетчиски дуќани („Службен весник на НРМ“, бр. 13/63), ќе се применува и за 1964 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-293/1
19 февруари 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

30.

На основа член 19 став 2 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 30/62), Републичкиот секретаријат за општи стопански работи, издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО

1. За производите за кои контролата на цени не е задолжителна според член 5 став 2 од Законот за општествена контрола на цените а за кои таква контрола не е одредена од сојузниот орган на управата надлежен за работите на цените, контрола на цените во прометот на големо ќе врши Републичкиот завод за цени.

2. Во групата на производи за кои контрола на цените во прометот на големо ќе врши Републичкиот завод за цени спаѓаат производи од следните гранки на дејности и тоа:

Г р а н к а	Производи, односно група производи
116 — Неметали	Шупливо стакло — дувано (машинско и рачно) — пресовано
117 — Индустрија на метали и преработка на метали	— сатови столни и зидни — мадраци
120 — Хемиска индустрија	— паста и препарати за заби
121 — Индустрија на градежни материјали	— кровна хартија
122 — Дрвна индустрија	— улошци за кревети (жичани и тапацирани) — детска количка
124 — Текстилна индустрија	— облека — долни веш — кебиња — душеци — јоргани — спортска облека — трикотаж од сите врсти — кошули — чорапи — облека од пластична маса — пакети за новородени — санитарни текстилни производи (вата, завои и газа)
125 — Индустрија на кожи и чевли	— спортски чевли
126 — Индустрија на гума	— линолеум од сите врсти
127 — Прехранбена индустрија	— маст — кафе — пиво — мед — сирење — кашкавал — путер
211 — Поледелие	— компир — грав
212 — Овощарство	— јаболки — јужно овоштие (агуми и банани) — суви сливи — грозје — јајца свежи
214 — Стоچارство	— вино
216 — Домашна преработка	— ракија

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-128

8 февруари 1964 година
Скопје

Републички секретар
за општи стопански работи,
Велимир Ѓиновски, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-24375/1 од 7 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Спространова Илинка, родена на 31 јули 1942 година во град Кавадарци, Титоввелешка околина, од татко Ѓоре и мајка Камка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Лилјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (52)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-22677/2 од 7 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Ристеска Маргарина, родена на ден 1 септември 1963 година во Прилеп, од татко Цветан и мајка Магдалена, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Каролина**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (54)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-24115/1-63 од 26 декември 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Алији Џезаир, роден на 27 јули 1946 година во село Дебреште, Тетовска околина, од татко Риза и мајка Феризат, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Екрем**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (55)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-109/1 од 14 јануари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Илиевски Борис, роден на ден 18 октомври 1922 година во село Горно Оризари, Битолска околина, од татко Велјан и мајка Петра. Промената е одобрена и на Илиевска Стефка, родена на ден 12 ноември 1921 година во село Лознани, Битолска околина, од татко Цветан и мајка Ристана, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Аврамовски**, односно **Аврамовска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (56)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-22986/1 од 13

декември 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Димевски Нозица, роден на ден 12 април 1955 година во гр. Скопје, од татко Димитрие и мајка Стефанка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Кире**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (57)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за прогласување за неважен загубениот чек бр. 163331, издаден од Комуналната банка — Битола на име Котевски Драги од село Балдовенци, вредност 40.000 динари.

Се поканува секој што го притежава чекот, по било кој основ, да јави на судот или да стави приговор против поништувањето му во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противно чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 367/63. (41)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 780, страна 555, книга III, е запишано под фирма: Пољопривредно индустриски комбинат „Космет експорт“ — Приштина — Претставништво во Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: заклучување на договори во име и за сметка на Комбинатот до износ од 10.000.000 (десет милиони) динари.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Комбинатот „Космет експорт“ од Приштина, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје број 04-10348 од 3. XII. 1962 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува раководителот Витошевиќ Трифун, во границите на овластувањето.

Претставништвото во Скопје на бившото Трговско претпријатие „Космет“ увоз-извоз, Приштина, се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 645, страна 785, книга II.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 126/63. (418)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Македонија“ од Гостивар — Угостителски дуќан „Содара“ во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е: произведување на безалкохолни пијалоци, разни разладни пијалоци (оранжада, кабезо и сода вода).

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Македонија“ — Гостивар, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар број 1238 од 30. III. 1960 година.

Раксводител на дуќанот е Симјановски Косто.

Угостителскиот дуќан ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 247/63. (436)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Македонија“ од Гостивар — Угостителски дуќан — чајцилница „Братство“ во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: точење на сите врсти безалкохолни пијалоци и освежителни пијалоци (кафе, чај и локум).

Дуќанот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Гостивар, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар број 2088 од 9. VI. 1961 година.

Раководител на дуќанот е Џемил Бакиу.

Угостителскиот дуќан-чајцилница ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 248/63. (437)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 97, страна 453, книга III, е запишана под назив: Земјоделска задруга „Козјак“, од с. Челопек, Кумановска околина. Предмет на работењето на задругата е: земјоделско производство на општонародна земја, земја земена под закуп, купена или добиена на бесплатно користење; организирање земјоделско производство на земја од индивидуални производители, по пат на кооперација; сточарско производство со лозаро-овошни производи; вршење услуги на земјоделски производители со земјоделски машини и справи, како и вршење на други услуги во врска со земјоделското производство; договарање за откуп на вишоци од земјоделско производство и преземање мерки за пласман на производите од деловното подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребниот репродуктивен материјал од областа на земјоделството и сточарството (семе, садници, расад, вештачки ѓубриња, машини и женски приплодни грла, јајца од расова живина и др.); преработка и доработка на земјоделски производи; снабдување со вода преку канал за постигнување рентабилно производство; организација и мелиорација на пасишта и нивно доделување на земјоделски производители на испаша за сопствен добиток; снабдување на земјоделските производители со људска и добиточна храна, со цел за унапредување на сточарството на своето подрачје; организирање на домашна ракотворба и пласман

на истата; организирање на штедни влогови и кредитирање.

Задругата е основана согласно одобрението од Народниот одбор на општината Старо Нагоричане број 01-1468/1 од 27. III. 1963 година, а со фузија на Земјоделската задруга „Единство“ од село Челопек и Претпријатието „Козјак“ од село Старо Нагоричане.

Членови на управниот одбор на задругата се: Благоја Младеновски, претседател, Душан Кузмановски, Трајан Гуровски, Трајан Јовановски, Благо Цветановски, Стојан Крстевски и Стојче Тасевски.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Киро Алексиќ, в. д. управник, и Теодос Јакимовски, шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 210/63. (420)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 455, е запишана под фирма: Угостителско претпријатие „Македонија“ од Гостивар — Кујна — „Охрид“ во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 27. Предмет на работењето на кујната е: приготвување — издавање на разни грехранбени артикли, точење на разни алкохолни и безалкохолни пијалоци, млечни и месни производи, приготвување и издавање на разни слаткарски работи.

Кујната е основана од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Македонија“, Гостивар, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар број 1238 од 30. III. 1960 год.

Раководител на кујната е Рамиски Алил.

Кујната ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 250/63. (438)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Македонија“ од Гостивар — Ресторан „Македонија“ во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 2. Предмет на работењето на ресторанот е: приготвување и издавање на разни прехранбени артикли, точење на разни алкохолни и безалкохолни пијалоци, млечни и месни производи, приготвување и издавање на разни слаткарски работи.

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Гостивар, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар број 1238 од 30. III. 1960 година.

Раководител на ресторанот е Душан Гурчински.

Ресторанот ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 251/63. (439)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 455, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Македонија“ од Гостивар — Преноќевалиште „Маврово“ во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 2. Предмет на работењето на преноќевалиштето е: услуга, сместување и ноќевање.

Преноќевалиштето е основано од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Гостивар, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар број 1238 од 30. III. 1960 година.

Раководител на преноќевалиштето е Евге Кркински.

Преноќевалиштето ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 252/63. (440)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 455, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Македонија“ од Гостивар — Ресторан „Скопје“ во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 36. Предмет на работењето на ресторанот е: приготвување и издавање на разни прехранбени артикли, точење на разни алкохолни и безалкохолни пијалоци, млечни и месни производи, приготвување и издавање на разни слаткарски работи, изработка и продавање на сладолед.

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Македонија“ од Гостивар, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Гостивар број 1238 од 30. III. 1960 година.

Раководител на ресторанот е Синадиноски Фотир.

Ресторанот ќе го претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 253/63. (441)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 221, е запишана под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје — Продавница во Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 18. Предмет на работењето на продавницата е: продавање на мало производите на претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје, а поради дополнување асортиман и производи од други претпријатија за дрвна индустрија.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието „Треска“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово број 04-26353/1 од 8. I. 1963 год.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува раководителот Гиговски Н. Живко, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 47/63. (444)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 221, страна 585, е запишано под фирма: Градежно претпријатие „Бетон“ — Скопје — Градилиште за изградба на станови во Скопје. Предмет на работењето на градилиштето е: изградба на станови.

Градилиштето е основано од Работничкиот совет на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје.

Градилиштето ќе го потпишува раководителот Андон Марковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 176/63. (452)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 424, страна 487, книга II, е запишано под фирма: Занаетчиско електро-метално претпријатие „Првена звезда“ во Кавадарци. Предмет на работењето на претпријатието е: вршење браварска дејност (изработка на градежна железарија, алуминови профили, преработка на обоени метали, изработка на печки и други браварски работи); инсталатерска дејност за водовод, парно греење и уреди за аклиматизација; електро инсталатерска дејност и електро механичка дејност (винтловање на мстори); автоелектричарска, лимарска и дреарска дејност.

Претпријатието е основано од Народниот одбор на општината Кавадарци, со решението бр. 03-394/1 од 6. III. 1963 година, а со спојување на Колароковачката задруга „Првена звезда“ од Кавадарци, Коларо-козачкиот дуќан „Напредок“ од Кавадарци и Електро-инсталатерскиот погон „Никола Тесла“ на Занаетчиското претпријатие „Услуга“ од Кавадарци.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Падиков Блажев Киро, в. д. директор, Митревски Стојанов Атанас, книговодител, и Лалков Блазов Панче, претседател на работничкиот совет, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 240/63. (449)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 614, страна 531, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со галантерија, метражна стока, текстил и конфекција „Модни магазин“ од Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Иво Рибар Јола“ бр. 25. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на текстил, галантерија, конфекција, парфимерија, декоративни ткаенини и електро уреди за потребите на домаќинството.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на мало со галантерија, метражна стока, текстил и конфекција „Модни магазин“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 04-19723/1 од 20. XII. 1962 година.

Раководител на продавницата е Илија Димитровски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 222/63. (530)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 30. III. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга IV, е запишана под фирма: Продавница на овошје и зеленчук број 1 во Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на свежи и суви градинарски култури, арпаџик, свежо и суво овошје, шумски производи, конзервирани градинарски производи, преработки од градинарски производи, овошни сокови и сукуси, конзервирано овошје, преработка од овошје, винска киселина и асенција, костенликави овошни и градинарски производи, мед, продажба на чај, зачини домашни и од увоз, локум во оригинално ситно пакување, јужно овошје, маслинки, грав, таан алва во оригинално пакување, свежо и преработено грозје, квасец, јајца пресни и во прав, сирење и кашкавал, конзервирани сточни производи, ориз, преработки од шеќер и алкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Респлод“ од Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен, број 05-1584/1 од 8. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Ахил Котларовски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 78/63. (574)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 30. III. 1963 година, рег. бр. 3/57, книга IV, е запишана под фирма: Продавница за овошје и зеленчук број 2 во Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на свежи и суви градинарски култури, арпаџик, свежо и суво овошје, шумски производи, конзервирани градинарски производи, преработки од градинарски производи, овошни сокови и сукуси, конзервирано овошје, преработки од овошје, винска киселина и асенција, костенликави овошни и градинарски производи, мед, продажба на чај, зачини домашни и од увоз, локум во оригинално ситно пакување, јужно овошје, маслинки, продажба на грав, таан алва во оригинално пакување, свежо и преработено грозје, квасец, јајца пресни и во прав, сирење и кашкавал, конзервирани сточни производи, ориз, преработки од шеќер и алкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Респлод“ — Ресен, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Ресен број 05-1584/1 од 8. III. 1963 година.

Раководител на продавницата е Јонче Ѓорѓиевски.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 72/63. (575)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. XII. 1962 година, рег. бр. 22/60, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Сточарското стопанство „Кајмакчалан“ од село Новаци, Битолско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на месо и месни производи од сопствено производство, а за дополнување на асортиманот и од туѓо производство.

Продавницата е основана од Сточарското претпријатие „Кајмакчалан“, с. Новаци, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Битола број 06-8055 од 8. XII. 1962 година.

Раководител на продавницата е Христовски Г. Петар.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 446/62. (541)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. II. 1963 година, рег. бр. 1/61, книга I, е запишан под фирма: Склад за резервни делови во Битола на Специјализираното претпријатие „Агро Пелагонија“ — Битола. Предмет на работењето на складот е: продажба на големо и мало на резервни делови, алат, прибор, технички горива и мазива, разни инструменти и други материјали потребни за оправка на земјоделската механизација и други моторни возила.

Складот е основан од Специјализираното претпријатие „Агро Пелагонија“ — Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Битола број 3-557 од 21. I. 1963 година.

Раководител на складот е Христовски Владимир.

Складот ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 68/63. (542)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. XII. 1962 година, рег. бр. 1/61, книга I, е запишана под фирма: Продавница за семе, вештачко ѓубре и заштитни средства во Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на разни семенски материјали, вештачки ѓубриња, средства за заштита на растенијата и апарати за примена на истите, како и разни други препарати за земјоделието.

Продавницата е основана од „Антро Пелагонија“ — Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Битола број 06-7103 од 20. X. 1962 година.

Раководител на продавницата е Спасевски Живко.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 439/62. (545)

КОНКУРСИ

Комисијата за службенички работи на Собранието на општината Драчево, на основа чл. 21 од Законот за јавните службеници

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Началник на Одделението за општа управа и управни работи — управен службеник од I—III врста, со положен стручен испит.

2. Началник на Одделението за стопанство и финансии — управен службеник од I—III врста, со положен стручен испит.

3. Шеф на Отсекот за управни работи — управен службеник од II—III врста со положен стручен испит.

4. Шеф на Отсекот за стопанство — управен службеник од I—III врста, со положен стручен испит (предимство со економски факултет или средно економско училиште).

5. Шеф на Отсекот за надзор и контрола — управен службеник од I—III врста со положен стручен испит.

6. Референт за индустрија, рударство и заштита, службеник од I—III врста со положен стручен испит.

7. Референт за трговија, туризам и угостителство — службеник од I—III врста.

8. Референт за комунално-станбени работи, со завршен технички факултет и 3 години работа во струката.

9. Градежен инспектор — службеник од I—III врста.

10. Санитарен инспектор — лекар или санитарен техничар со положен стручен испит.

11. Референт во Отсекот за народна одбрана.

12. Референт по ОНИ и евиденција по ОНИ — службеник од II—III врста.

Заинтересираните да поднесат молба до Комисијата за службенички работи со потребните документи по чл. 31 од ЗЈС.

Плата по Законот за јавните службеници и полагајна плата по Одлуката за полагајните плати на службениците во органите на управата на Собранието на општината Драчево.

Настап на работа по приемот.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работните места. (248)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СТРУМИЦА

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

— Секретар на заводот.

УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено виша управна школа, положен стручен испит и над 10 години практика во управна струка.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајната плата според Одлуката за полагајните плати на службениците на Заводот.

Конкурсот трае до пополнување на работното место.

Кандидатите покрај молбите таксирани со 50 динари таксена марка, да ги достават и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, документ за работен стаж, диплома и потврда од работодаделот за конкурирање.

Молбите се поднесуваат до Заводот. (249)

ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — ПРИЛЕП

распишува

К О Н К У Р С

за прием во работен однос за 1 работно место ВИШИ ЗДРАВСТВЕН ТЕХНИЧАР — ЛАБОРАТОРИСКИ ТЕХНИЧАР

Услови: Кандидатот да има стручна спрема за виши здравствени техничари — лабораториски техничари и 5 години практика во струката.

Личен доход по Правилникот за распределба на личниот доход на здравствените и другите работници при Домот за народно здравје — Прилеп.

Конкурсот е отворен до пополнување на работното место. (251)

Комисијата за службенички работи при Собранието на општината Битола, на основа чл. 21 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 53/57)

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните упразнети работни места во органите на управата на Собранието на општината Битола, и тоа:

- 1) Двајца економисти — аналитичари и
- 2) Еден референт по буџет.

У С Л О В И:

— за работното место под 1) завршен економски факултет;

— за работното место под 2) кандидатот да ги исполнува следните услови:

а) завршена виша економска школа со 3 години практика на слични работни места и

б) завршено средно економско училиште со над 5 години практика и положен стручен испит.

Плата според Законот за јавните службеници, додека полагајната плата според Одлуката на Собранието на општината Битола.

Конкурсот трае до пополнување на работните места, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Кандидатите покрај молбата, правилно таксирана со 50 динари административна такса, да ги поднесат и документите предвидени со чл. 31 од

ЗЈС, документите за школската спрема и работниот стаж со куса биографија за движењето во службата.

Молбите заедно со документите се предаваат секој работен ден во писарницата на Собранието на општината Битола. (250)

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СР МАКЕДОНИЈА

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. двајца правници
2. двајца економисти
3. канцелариски службеник

У с л о в и:

За работното место под точка 1 кандидатите да имаат завршено правни факултет, положен стручен испит и најмалку 4 години практика.

За работното место под точка 2 кандидатите да имаат завршено економски факултет, положен стручен испит и најмалку 4 години практика.

За работното место под точка 3 кандидатот да има завршено средно образование.

Кандидатите да ги исполнуваат условите предвидени во член 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка и куса биографија да се доставуваат до Одделението за општи и персонални работи на Извршниот совет.

Конкурсот важи до пополнување на работните места.

Забелешка:

За поподробни сведенија кандидатите можат да се обратат до Одделението за општи и персонални работи на Извршниот совет лично или преку телефон 25-76. (235)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

1. Лекар специјалиста — гинеколог
2. Лекар специјалиста — педијатер
3. Лекар специјалиста по школска хигиена
4. Лекар на специјализација по педијатрија.

У с л о в и: За работните места од 1 до 3 положен специјалистички стаж — испит.

За работното место под број 4 најмалку 3 години работен стаж, положен стручен испит и знаење на еден странски јазик (француски, англиски или руски).

Личен доход според Правилникот за личните доходи во Заводот.

Молбите со куса биографија и потребните документи се доставуваат до Заводот за здравна заштита на мајки и деца — Скопје, Пошт. фах 425.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (241)

На основа член 27 од Правилникот за отстапување на инвестициони објекти и работи („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/63), Фондот за кредитирање на станбената изградба на Собранието на општината Гостивар

р а с п и ш у в а

ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на станбена зграда во Гостивар на улица 18 ноември

Претсметковната вредност на објектот изнесува 46,000.000 динари.

Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на Фондот за кредитирање на станбената изградба на Собранието на општината Гостивар во зградата на Собранието I-ви кат на ден 30-III-1964 година во 10 часот.

Наддавањето ќе биде со давање „клуч на врата“ за фиксна сума без оглед на грешките во предмерот и претсметката, сè спрема проектот и техничкиот опис.

Учесниците на наддавањето се должни да достават документи пропишани со член 19 од Правилникот за отстапување и изградба на инвестициони објекти и работи („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/63).

Рок за завршување на објектот е 6 месеци од денот на преземањето на работата.

Елаборатот се става на увид на интересентите секој работен ден од 7—14 часот во просториите на Фондот при Собранието на општината Гостивар. (239)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|---|-----|
| 27. Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход и општинскиот локален данок кој ќе се наплатува во прво, второ, трето и четврто тримесечје од 1964 година — — — — — | 137 |
| 28. Одлука за укинување на Одлуката за ослободување од плаќање претплата за користење телевизиски приемници — — — — — | 137 |
| 29. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за овластување на општинските народни одбори да пропишуваат намалување на обложениот данок на доход за 1963 година на определени услужни за-наетчиски дукани и за 1964 година — — — — — | 138 |
| 30. Наредба за контрола на цените во прометот на големо — — — — — | 138 |